

## ЗА РЕДУЦИБИЛНИТЕ ПОЛУГРУПИ

Год. збор. Филоз. фак., Прир.-мат. оддел, Скопје, 11 (1958), 19–27

Во ова работа се разгледуваат редуцибилините полугрупи како едно обопштување на полугрупите со неутрални елементи.

1. Редуцибилини пресликувања. Нека  $(\forall x \in M) f(x) \subseteq M^1$ , т. е. со  $f$  секој елемент од  $M$  се пресликува во некое подмножество од  $M$ . За подмножеството  $R$  велиме дека е  $f$ -редуцирано ако ги задоволува релациите

$$(1.1) f(R) = M, \text{ при што } f(R) = \bigcup_{x \in R} f(x)$$

(1.2)  $(\forall x, y \in R)$  од  $f(x) \subseteq f(y)$  следува  $x = y$

(1.3)  $(\forall x \in R, y \in M)$  од  $f(x) \subseteq f(y)$  следува  $f(x) = f(y)$ .

Во случај кога постојат две различни  $f$ -редуцирани множества  $R_1$  и  $R_2$ , ако  $(\forall x \in M) f(f(x)) \subseteq f(x)$ , од (1.1) и (1.2) следува дека меѓу нивните елементи постои реципрочно еднозначна кореспонденца окарактеризирана со релацијата

(1.4)  $(\forall x \in R_1, y \in R_2) x \rightarrow y$  еквивалентно со  $f(x) = f(y)$ .

Пресликувањето  $f$  е редуцибило во  $M$ , ако постои некое  $f$ -редуцирано подмножество од  $M$ .

Наредната теорема претставува еден критериј за редуцибилноста на дадено пресликување.

Теорема 1. Ако пресликувањето  $f$  ја задоволува релацијата  $(\forall x \in M) f(f(x)) \subseteq f(x)$ , тоа е редуцибило во  $M$  ако и само ако се точни релациите

$$(1.5) f(M) = M$$

$$(1.6) (\forall x \in M) (\exists y \in M) (\forall z \in M) f(x) \subseteq f(y), f(y) \subseteq f(z).^1)$$

Доказ. Ако  $R$  е  $f$ -редуцирано, од (1.1) следува (1.5), а од (1.1) и (1.3), поради споменатата особина на  $f$ , следува (1.6). Обратно, нека  $f$  ги задоволува релациите (1.5) и (1.6) и нека  $M'$  ги содржи сите елементи  $y \in M$  со особината  $(\forall x \in M) f(y) \subseteq f(x)$ ; групирајќи ги елементите од  $M$  во класи така да  $f$  биде константа во секоја класа и земајќи по еден елемент од секоја класа добиваме едно  $f$ -редуцирано множество.

Теорема 2. Нека пресликувањата  $f_1$  и  $f_2$  ја задоволуваат релацијата

$$(1.7) (\forall x \in M) f_1(x) \subseteq f_2(x), f_1(f_j(x)) \subseteq f_j(x), i, j = 1, 2.$$

Од редуцибилноста на  $f_1$  следува редуцибилноста на  $f_2$ ; обратно, при  $f_1(M) = M$ , од редуцибилноста на  $f_2$  следува редуцибилноста на  $f_1$ .

Доказ. Нека  $R_1$  е  $f_1$ -редуцирано множество. Прво ќе покажеме дека е точна следната релација:

$$(1.8) (\forall x \in R_1) x \in f_1(x).$$

Спрема (1.1), имаме  $(\forall x \in R_1) (\exists y \in R_1) x \in f_1(y)$ , од каде спрема (1.7), следува  $f_1(x) \subseteq f_2(f_1(y)) \subseteq f_1(y)$ , а од тоа, спрема (1.2), се добива  $x = y$ , т. е. точноста на (1.8).

Од (1.7) и (1.8) се добива релацијата

$$(1.9) (\forall x \in R_1) f_1(x) = f_2(x).$$

Навистина, од  $x \in f_1(x)$ , спрема (1.7), следува  $f_2(x) \subseteq f_1(f_1(x)) \subseteq f_1(x)$ , од каде, поради  $f_1(x) \subseteq f_2(x)$ , се добива (1.9).

Од (1.9), заради тоа што  $R_1$  е  $f_1$ -редуцирано, следува дека  $R_1$

<sup>1)</sup> Нека  $S \equiv T$  означува дека  $S$  се пишува наместо  $T$ .  
 $(\forall x \in M) \equiv$  „за секој елемент  $x$  од  $M$ “;  $(\exists x \in M) \equiv$  „постои некој елемент  $x$  од  $M$ “;  
 $(\exists! x \in M) \equiv$  „постои еден и само еден ел.  $x$  од  $M$ “;  $F \subseteq Q \equiv$  „ $F$  не е право подмножество од  $Q$ “.

ги задоволува релациите (1 · 1) и (1 · 2) и во однос на  $f_2$ , а од тоа, спрема (1 · 7), следува дека е задоволена и (1 · 3). Значи  $R_1$  е  $f_2$  -редуцирано.

Нека сега претпоставиме дека  $R_2$  е  $f_2$  -редуцирано. Од  $f_1(M) = M$  следува  $(\forall x_2 \in R_2)(\exists x_1 \in M) x_2 \in f_1(x_1)$ , па значи, постои барем едно подмножество  $R_1$  од  $M$  со особината  $(\forall x_2 \in R_2)(\exists! x_1 \in R_1) x_2 \in f_1(x_1)$ ; ќе покажеме дека  $R_1$  е  $f_1$  -редуцирано. Навистина, од (1 · 7), следува  $(\forall x_2 \in R_2) f_2(x_2) \sqsubseteq f_2(f_1(x_1)) \sqsubseteq f_1(x_1) \sqsubseteq f_2(x_1)$ , од каде, поради тоа што  $R_2$  е  $f_2$  -редуцирано, се добива  $f_2(x_2) = f_1(x_1)$ , а од тоа лесно се добива дека  $R_1$  е  $f_1$  -редуцирано.

Со тоа е докажана точноста на теоремата.

**2. Редуцирлини полугрупи.** Нека  $(M, \cdot)$  е *йолујрупа*, т. е. алгебарска структура со една бинарна *асоцијативна операција*. Со помош на бинарната операција, во  $M$  можат да се дефинираат различни пресликувања, па потоа да се пренесе појмот за редуцирливост кај полугрупите, барајќи определеното пресликување да биде редуцирливо во  $M$ . Овде ќе се задржиме на два вида редуцирлини полугрупи.

Нека  $M \cdot x = \bigcup_{y \in M} \{y \cdot x\}$ , а  $M(x)$  нека ги содржи сите елементи

од  $M$  за кои  $x$  е десен неутрален елемент, т. е.

(2 · 1)  $(\forall x, y \in M) y \in M(x)$  еквивалентно со  $y \cdot x = y$ .

Лесно се покажува точноста на наредните три релации.

(2 · 2)  $(\forall x \in M) M(x) \sqsubseteq M \cdot x$

(2 · 3)  $(\forall x, y \in M)$  од  $y \in M \cdot x$  следува  $M \cdot y \sqsubseteq M \cdot x$

(2 · 4)  $(\forall x, y \in M)$  од  $y \in M(x)$  следува  $M \cdot y \sqsubseteq M(x)$ .

Тие се, имено, непосредни следствија од дефиницијата на множествата  $M \cdot x$  и  $M(x)$  и асоцијативноста на операцијата од полугрупата.

Полугрупата  $(M, \cdot)$  е *редуцирлина* ако пресликувањето  $x \rightarrow M \cdot x$  е редуцирлино, а *неутрално редуцирлина*, ако е редуцирлино пресликувањето  $x \rightarrow M(x)$ .

Ако ставиме  $(\forall x \in M) f_2(x) = M \cdot x, f_1(x) = M(x)$ , од (2 · 2), (2 · 3) и (2 · 4) следува дека ќе биде исполнета и релацијата (1 · 7), а од тоа, спрема теоремата 2, се добива следната

**Теорема 3.** Секоја неутрално редуцирлина йолујрупа е редуцирлина; обратно, ако во редуцирлиштата йолујрупа  $(M, \cdot)$  е точна релацијата  $\bigcup_{x \in M} M(x) = M$ , таа е и неутрално редуцирлина.

Од релацијата (1 · 7) се добива и тоа дека сите елементи од некое неутрално редуцирено множество  $R_0$  (т. е. множество кое е редуцирано во однос на пресликувањето  $x \rightarrow M(x)$ ) се идемпотентни, а од тоа се добива дека  $(\forall x \in R_0)(M(x), \cdot)$  е потполугрупа со десен неутрален елемент  $x$ . Истотака, секој елемент од некое редуцирано множество  $R$  (т. е. множество кое е редуцирано во однос на пресликувањето  $x \rightarrow M \cdot x$ ) има лев неутрален елемент, т. е.  $(\forall x \in R)(\exists x' \in M) x' \cdot x = x$ .

**3. Придржани пресликувања.** Нека  $(M, \cdot)$  е полугрупа и  $(\forall x \in Q) h(a) \sqsubseteq M$ , каде  $Q \sqsubseteq M$ . Ќе велиме дека  $h$  е *придржано пресликување* на  $Q$  во полугрупата, а за пократко ќе пишуваме само п. п., ако се исполнети следните релации

(3 · 1) од  $a \in Q, x, y \in M, x \cdot a = y \cdot a$  следува  $(\forall a' \in h(a)) x \cdot a' = y \cdot a'$

(3 · 2) од  $a, b \in Q, x, y \in M, x \cdot a = y \cdot b$  следува

$(\forall a' \in h(a)) (\exists b' \in h(b)) x \cdot a' = y \cdot b'$ .

Дека постојат п. п-а за секое множество  $Q$ , може да се види ако се стави, например,  $(\forall a \in Q) h(a) = a$ .

Ќе покажеме сега дека е точна следната

**Теорема 4.** За секое подмножество  $Q$ , ѝсийо едно и само

едно максимално п. п.  $g$ , такво га ог  $h$  е п. п. на  $Q$  следува  $(\forall a \in Q) h(a) \sqsubseteq g(a)$ .

Доказ. Нека  $H$  е множеството на сите п. п-а на  $Q$  и нека  $(\forall a \in Q) g(a) = \bigcup_{h \in H} h(a)$ . Од тоа следува дека  $(\forall a \in Q, h \in H) h(a) \sqsubseteq g(a)$ , а истотака лесно се покажува дека  $g$  ги задоволува релациите (3 · 1) и (3 · 2), т. е. дека  $g$  е п. п. за  $Q$ .

Во натамошната работа множеството  $g(a)$  ќе го наречеме *придружене* *множество* на  $a$  во однос на  $Q$ . Кореспонденцијата меѓу елементите од две редуцирани множества на една редуцирена полугрупа, окарактеризирана со (1 · 4), индуцира соодветна кореспонденца меѓу двете фамилии придружене множества; таа индуцирана кореспонденца е донекаде окарактеризирана со следната

Теорема 5. Нека  $R_1$  и  $R_2$  се редуцирани множества од редуцирена полугрупа  $(M, \cdot)$  и нека  $a_1 \in R_1$ ,  $a_2 \in R_2$  е еден пар кореспондентни елементи, т. е.  $(\exists c_1, c_2 \in M) a_1 = c_1 \cdot a_2$ ,  $a_2 = c_2 \cdot a_1$ .

Придружените множества  $g_1(a_1)$  и  $g_2(a_2)$ <sup>1)</sup> се поврзани со релациите (3 · 3)  $c_2 \cdot g_1(a_1) \sqsubseteq g_2(a_2)$ ,  $c_1 \cdot g_2(a_2) \sqsubseteq g_1(a_1)$ , а во случај кога полугрупата содржи некој лев неутрален елемент  $e^2)$  точни се равенствата

$$(3 \cdot 4) \quad c_2 \cdot g_1(a_1) = g_2(a_2), \quad c_1 \cdot g_2(a_2) = g_1(a_1).$$

Доказ. Нека ставиме  $(\forall a_2 \in R_2) h_2(a_2) = c_2 \cdot g_1(a_1)$ ; при тоа можеме да сметаме дека за секој пар кореспондентни елементи  $a_1$ ,  $a_2$ , парот  $c_1$ ,  $c_2$  е еднозначно определен. Ќе покажеме прво дека  $h_2$  е п. п. на  $R_2$  а со тоа ќе биде покажана точноста на првата релација од (3 · 3); од причини на симетрија, од тоа ќе следува точноста и на втората релација.

Од  $x \cdot a_2 = y \cdot a_2$  се добива

$$(x \cdot c_2) \cdot a_1 = x \cdot (c_2 \cdot a_1) = x \cdot a_2 = y \cdot a_2 = y \cdot (c_2 \cdot a_1) = (y \cdot c_2) \cdot a_1,$$

од каде, спрема (3 · 1), следува

$$(\forall a'_1 \in g_1(a_1)) x \cdot (c_2 \cdot a'_1) = (x \cdot c_2) \cdot a'_1 = (y \cdot c_2) \cdot a'_1 = y \cdot (c_2 \cdot a'_1),$$

т. е. дека  $h_2$  ја задоволува релацијата (3 · 1).

Нека  $b_2 \in R_2$ , а  $b_1$  е елементот од  $R_1$  што му кореспондира на  $b_2$ , т. е.  $(\exists d_1, d_2 \in M) b_2 = d_2 \cdot b_1$ ,  $b_1 = d_1 \cdot b_2$ . Од  $u \cdot a_2 = v \cdot b_2$  следува  $(u \cdot c_2) \cdot a_1 = u \cdot (c_2 \cdot a_1) = u \cdot a_2 = v \cdot b_2 = v \cdot (d_2 \cdot b_1) = (v \cdot d_2) \cdot b_1$ , од каде, спрема (3 · 2), следува

$$(\forall a'_1 \in g_1(a_1)) (\exists b'_1 \in g_1(b_1)) (u \cdot c_2) \cdot a'_1 = (v \cdot d_2) \cdot b'_1,$$

од каде се добива  $u \cdot (c_2 \cdot a'_1) = v \cdot (d_2 \cdot b'_1)$ , т. е. дека  $h_2$  ја задоволува релацијата (3 · 2). Значи  $h_2$  е п. п. за  $R_2$ , а од тоа следува точноста на (3 · 3).

Нека сега претпоставиме дека  $e$  е лев неутрален елемент на полугрупата, т. е. дека

$$(\forall a_1 \in R_1) e \cdot a_1 = a_1 = c_1 \cdot a_2 = c_1 \cdot (c_2 \cdot a_1) = (c_1 \cdot c_2) \cdot a_1,$$

а од тоа добиваме

$$(\forall a'_1 \in g_1(a_1)) a'_1 = e \cdot a'_1 = (c_1 \cdot c_2) \cdot a'_1 = c_1 \cdot (c_2 \cdot a'_1),$$

т. е. дека  $g_1(a_1) = c_1 \cdot (c_2 \cdot g_1(a_1))$ , а од тоа, спрема (3 · 3) се добива второто равенство од (3 · 4). И во овој случај, од причини на симетрија, од тоа следува точноста и на првото равенство. Со тоа точноста на теоремата е во потполност покажана.

Наредната теорема покажува дека кај еден поспецијален вид редуцирени полугрупи, со помош на придружените множества на некое редуцирано множество, потполно се определени сите десни *трансляции* на полугрупата, т. е. еднозначните пресликувања од  $M$  во  $M$ , за кои

<sup>1)</sup>  $g$ , е п. п. на  $R$ .

<sup>2)</sup> т. е.  $(\forall x \in M) e \cdot x = x$ .

важи релацијата  $(\forall x, y \in M) \varphi(x \cdot y) = x \cdot \varphi(y)$ .

Теорема 6. Нека  $R$  е редуцирано множество во полугрупата  $(M, \cdot)$  и нека  $(\forall a, b \in R)$  од  $a \neq b$  следува  $(\forall x, y \in M) x \cdot a \neq y \cdot b$ .

На секое еднозначно пресликување  $\psi$  од  $R$  во  $M$  со особината  $(\forall a \in R) \psi(a) \in g(a)$  ѝ кореспондира една десна трансляција на полујруната; обратно, на секоја десна трансляција ѝ кореспондира едно пресликување од тој вид.

Доказ. Нека  $(\forall a \in R) \psi(a) \in g(a)$  и  $\varphi(x \cdot a) = x \cdot \psi(a)$ .  $\varphi$  е еднозначно определена, бидејќи спрема направената претпоставка, од  $x = x_1 \cdot a = x_2 \cdot a, a, b \in R$  следува  $a = b$ , т. е.  $x = x_1 \cdot a = x_2 \cdot a$ , а заради  $\varphi(a) \in g(a)$ , од тоа се добива  $\varphi(x) = x_1 \cdot \psi(a) = x_2 \cdot \psi(a)$ . Ќе покажеме сега дека  $\varphi$  е десна трансляција; навистина, ако  $y = y_1 \cdot b, b \in R$  имаме

$$\varphi(x \cdot y) = \varphi((x \cdot y_1) \cdot b) = (x \cdot y_1) \cdot \psi(b) = x \cdot (y_1 \cdot \psi(b)) = x \cdot \varphi(y).$$

Обратно, нека  $\varphi$  е десна трансляција, ќе покажеме дека е точна релацијата  $(\forall a \in R) \varphi(a) \in g(a)$ , а од тоа ќе следува и точноста на теоремата, бидејќи може да се стави  $(\forall a \in R) \psi(a) = \varphi(a)$ . Од  $x \cdot a = y \cdot a, a \in R$  следува  $x \cdot \varphi(a) = \varphi(x \cdot a) = \varphi(y \cdot a) = y \cdot \varphi(a)$ , а од тоа спрема направената претпоставка за полугрупата следува  $\varphi(a) \in g(a)$ .

Лесно се покажува дека вториот дел од горната теорема е точен за секоја редуцирна полугрупа.

Задешка. Редуцирливоста на полугрупите дефинирана во 2. е десна. Аналогно може да се дефинира лева редуцирливост и да се пренесат резултатите од 2. и 3. и на тој случај. Имено, ако ставиме  $(\forall x, y \in M) x : y = y \cdot x$ , лесно се покажува дека  $(M, \cdot)$  е полугрупа, ако и само ако  $(M, :)$  е полугрупа, па можеме да речеме дека  $(M, :)$  е лево редуцирливина ако  $(M, :)$  е десно редуцирливина.

#### 4. Примери.

Пример 1. Ако полугрупата  $(M, \cdot)$  има некој десен неутрален елемент  $e^1$ , тој самиот формира едно неутрално редуцирано множество (спрема Теоремата 3 односно 2, тоа е и редуцирано); во тој случај секое редуцирано множество има само еден елемент. Обратно, ако полугрупата содржи редуцирано множество со еден елемент  $a$  и ако тој е скрайив од десно<sup>2</sup> во полугрупата, постои некој десен неутрален елемент; навистина од  $M \cdot a = M$  следува  $(\exists a' \in M) a' \cdot a = a$ , од каде се добива  $(\forall x \in M) (x \cdot a') \cdot a = x \cdot (a' \cdot a) = x \cdot a$ , т. е.  $x \cdot a' = x$ ; значи  $a'$  е десен неутрален елемент.

Пример 2. Ако операцијата во полугрупата  $(M, \cdot)$  е дефинирана со  $(\forall x, y \in M) x \cdot y = y$ ,  $M$  ќе биде неутрално редуцирано множество. Важи и обратното, т. е. ако  $M$  е редуцирано множество во полугрупата  $(M, \cdot)$  тогаш  $(\forall x, y \in M) x \cdot y = y$ .

Пример 3. Нека  $M$  е дадено множество и нека  $[M] = \bigcup_{i=1}^{\infty} M_i$  каде  $M_1 = M$ , а  $M_i$  е определено со

$$(4 \cdot 1) x \in M_i \text{ еквивалентно со } (\exists! j < i) (\exists! y_j \in M_j, z \in M_{i-j}) x = [y, z].$$

Значи,  $[M]$  е слободниот групинг со  $M$  генератори, каде операцијата на групoidот е означена со  $[ ]$ .

Во  $[M]$  ќе дефинираме една бинарна операција „.“ со

$$(4 \cdot 2) (\forall s \in M, x, y, z \in [M]) s \cdot x = x, [y, z] \cdot x = [y \cdot x, z \cdot x].$$

Очигледно, од  $x \in M_i, y \in M_j$  следува  $x \cdot y \in M_{i+j}$ .

Ако елементот  $p \in M$  ја задоволува релацијата

$$(4 \cdot 3) p = p_1 p_2 \text{ еквивалентно со } p_1 \in M, p_2 = p,$$

влијаме дека е прости; множеството од сите прости елементи на  $[M]$  го обележуваме со  $P$ . Дека  $P$  не е празно множество може да се види например од тоа што ако  $i$  е прост природен број, сите елементи од  $M_i$  се прости.

<sup>1</sup>) т. е.  $(\forall x \in M) x \cdot e = x$

<sup>2</sup>) т. е.  $(\forall x, y \in M) \text{ од } x \cdot a = y \cdot a \text{ следува } x = y$

Ќе изнесеме сега некои особини на операцијата „•“.

(4.4) ( $[M]$ , •) е полугрупа.

Доказ. Спрема (4.2) сите елементи од  $M$  се леви неутрални за операцијата „•“, па значи  $(\forall s \in M, x, y \in [M]) s \cdot (x \cdot y) = x \cdot y = (s \cdot x) \cdot y$ . Од  $x = [x_1, x_2]$  следува

$$(\forall y, z \in [M]) x \cdot (y \cdot z) = [x_1, x_2] \cdot (y \cdot z) = [x_1 \cdot (y \cdot z), x_2 \cdot (y \cdot z)] = [(x_1 \cdot y) \cdot z, (x_2 \cdot y) \cdot z] = [x_1 \cdot y, x_2 \cdot y] \cdot z = ([x_1, x_2] \cdot y) \cdot z = (x \cdot y) \cdot z,$$

а со тоа точноста на (4.4) е покажана.

(4.5) Нека  $p, q \in P$ ; од  $(\exists x, y \in [M]) x \cdot p = y \cdot q$  следува  $p = q$ .

Доказ. Ако барем еден од елементите  $x, y$  припаѓа на  $M$  спрема (4.3), имаме  $p = q$ ; нека  $x = [x_1, x_2], y = [y_1, y_2]$ ; од  $x \cdot p = y \cdot q$  следува  $[x_1 \cdot p, x_2 \cdot p] = [y_1 \cdot q, y_2 \cdot q]$ , т. е. например,  $x_1 \cdot p = y_1 \cdot q$ , од каде за добива  $p = q$ .

(4.6)  $(\forall x \in [M]) (\exists y \in [M]) (\exists! p \in P) x = y \cdot p$ .

Доказ. За  $x \in P$ , точноста е очигледна; од  $x = x_1 \cdot x_2, x_2 = x_2' \cdot p, p \in P$  следува  $x = x_1 \cdot (x_2' \cdot p) = (x_1 \cdot x_2') \cdot p$ ; дека  $p$  е единствено определен следува од (4.5).

(4.7)  $(\forall x, y \in [M])$  од  $(\exists u \in [M]) x \cdot u = y \cdot u$  следува  $(\forall v \in [M]) x \cdot v = y \cdot v$ .

Доказ. Од  $x \in M$  се добива  $u = y \cdot u$ , т. е.  $y \in M$ , а од тоа следува  $(\forall v \in [M]) x \cdot v = v = y \cdot v$ ; нека  $x = [x_1, x_2], y = [y_1, y_2]$ ; од  $x \cdot u = y \cdot u$  следува  $[x_1 \cdot u, x_2 \cdot u] = [y_1 \cdot u, y_2 \cdot u]$ , т. е.  $x_1 \cdot u = y_1 \cdot u, x_2 \cdot u = y_2 \cdot u$ , од каде се добива

$$(\forall v \in [M]) x_1 \cdot v = y_1 \cdot v, x_2 \cdot v = y_2 \cdot v, \text{ т. е.}$$

$$x \cdot v = [x_1, x_2] \cdot v = [x_1 \cdot v, x_2 \cdot v] = [y_1 \cdot v, y_2 \cdot v] = [y_1, y_2] \cdot v = y \cdot v,$$

а со тоа точноста на (4.7) е покажана.

За парот  $x, y$  ќе велиме дека се еквивалентни и ќе пишуваме  $x \pi y$ , ако  $(\exists u \in [M]) x \cdot u = y \cdot u$ .

Очигледен е доказот и на релацијата

(4.8)  $(\forall x, y \in [M]) x \cdot y = x$  е еквивалентно со  $y \in M, x \in M \cdot y$ .

Од последните релации лесно се добива точноста на следната

Теорема 7. ( $[M]$ , •) е регуцибила йолуѓуѓа;  $P$  е единствено тој нејзино регуцирано множество, а тука штоа  $(\forall p \in P) g(p) = M$ . Таа йолуѓуѓа е неутрално регуцибила, ако и само ако  $M$  се состои само од еден елемент.

Секој елемент од  $[M]$  може да се претстави како производ од прости елементи, а тука претставување е единствено во тој смисол што од  $x = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdots p_m = q_1 \cdot q_2 \cdot q_3 \cdots q_n, p_i, q_j \in P; p_i, q_j \in M$ , следува  $m = n, p_n = q_n, p_i \pi q_i$ .

## ON REDUCIBLE SEMIGROUPS

(Summary)

**1. Reducible systems.** Let  $S$  be a set and  $(\forall x \in S) T_x \subseteq S^1$ . We say that the system  $\{T_x, x \in S\}$  is *reducible* upon  $S$  if there exists a subset  $R \subseteq S$  such that (i)  $S = \bigcup_{x \in R} T_x$ , (ii)  $(\forall x, y \in R) T_x \subseteq T_y \rightarrow x = y$ , and (iii)  $(\forall x \in R, y \in S) T_x \subseteq T_y \rightarrow T_x = T_y$ . We say that the system  $\{T_x, x \in R\}$  is a *reduced subsystem*, and that the subset  $R$  is a *reduced set*.

A. Let  $\{T_x, x \in S\}$  be a system of subsets of the set  $S$ , and (iv)  $y \in S' \leftrightarrow \{(\forall z \in S) T_y \subseteq T_z \rightarrow y = z\}$ . The system  $\{T_x, x \in S\}$  is *reducible* upon  $S$  if, and only if,  $S = \bigcup_{x \in S'} T_x$ . The subsystem  $\{T_x, x \in S'\}$  is a reduced subsystem, and if  $R \subseteq S'$  contains one and only one element from every class mod  $\pi$ , where (v)  $(\forall x, y \in S) x \pi y \leftrightarrow T_x = T_y$ , then  $R$  is a reduced set.

B. Let  $\{T_x, x \in S\}$  be a reducible system upon  $S$ , such that (vi)  $(\forall x, y \in S) y \in T_x \rightarrow T_y \subseteq T_x$ . If  $R$  is a reduced set then (vii)  $(\forall x \in R) x \in T_x$ . If  $R_1$  and  $R_2$  are two reduced sets then there is a one-to-one mapping  $\theta$  of  $R_1$  onto  $R_2$  such that (viii)  $(\forall x_1 \in R_1, x_2 \in R_1) x_1 = x_2 \theta \leftrightarrow T_{x_1} = T_{x_2}$ . Hence it follows that the reduced subsystem is unique.

C. Let  $T_1 = \{T_x, x \in S\}$  and  $T_2 = \{T_x, x \in S\}$  be two systems such that

<sup>1)</sup>  $(\forall x \in S) \dots \equiv$  for every  $x \in S \dots$ ;  $(\exists! x \in S) \dots \equiv$  there exists one and only one  $x \in S \dots$   $(\exists x \in S) \dots \equiv$  there exists some  $x \in S \dots$ ;  $\dots \rightarrow \dots \equiv$  ... it follows ...;  $\leftrightarrow \dots \equiv$  ... equivalent to ...

(ix)  $(\forall x \in S) T_{1,x} \subseteq T_{2,x}$ , and (x)  $(\forall x, y \in S) y \in T_{r,x} \rightarrow T_{s,y} \subseteq T_{r,x}$ , where  $r, s = 1, 2$ . If the system  $T_1$  is reducible, the system  $T_2$  is reducible too. If the system  $T_2$  is reducible, the system  $T_1$  is reducible if and only if  $S = \bigcup_{x \in S} T_{1,x}$ .

**2. Reducible semigroups.** Let  $(S, \cdot)$  be a semigroup\*) and

- (i)  $(\forall x \in S) S \cdot x = U \{yx\}$ , (ii)  $(\forall x, y \in S) y \in S(x) \leftrightarrow yx = y$ .
- A. Clearly (iii)  $(\forall x \in S) S(x) \subseteq S \cdot x$ , (iv)  $(\forall x, y \in S) y \in S \cdot x \rightarrow S \cdot y \subseteq S \cdot x$ ,
- (v)  $(\forall x, y \in S) y \in S(x) \rightarrow S \cdot y \subseteq S(x)$ .

B. We say that the semigroup is *reducible* (*neutrally reducible*) if the system  $\{S \cdot x, x \in S\} (\{S(x), x \in S\})$  is reducible upon  $S$ . The set  $R$  is *reduced* (*neutrally ueduced*) if it is a reduced set for the system  $\{S \cdot x, x \in S\} (\{S(x), x \in S\})$ .

From 1. C and 2. A it follows:

Every neutrally reducible semigroup is reducible; every neutrally reduced set is reduced too, and all its element are idempotent in the semigroup. A reducible semigroup is neutrally reducible if and only if  $S = US(x)$ ; for every  $x \in S$

element  $a$  of a reduced set  $R$ , there exists a left identity, i. e.  $(\exists a' \in S) a'a = a$ .

**3. Associate systems.** Let  $(S, \cdot)$  be a semigroup and  $Q \subseteq S$ . We say that the system  $\{T_x, x \in Q\}$  is *associate* to  $Q$  if

- (i)  $(\forall a \in Q) \{xa = ya \rightarrow (\forall a' \in T_a) xa' = ya'\}$ ,
- (ii)  $(\forall a, b \in Q) \{xa = yb \rightarrow (\forall a' \in T_a) (\exists b' \in T_b) xa' = yb'\}$ .

A. Clearly, if  $(\forall t \in A) \{T_{t,x} | x \in Q\}$  is an associate system to  $Q$ , then  $\{U T_{t,x} | x \in Q\}$  is an associate system to  $Q$  too. Hence it follows that there exists a maximal associate system to  $Q$   $\{Z_x, x \in S\}$  such that, if  $\{T_x, x \in Q\}$  is an associate system to  $Q$  then  $(\forall x \in Q) T_x \subseteq Z_x$ . Namely, if  $t \in A \leftrightarrow \{T_{t,x}, x \in Q\}$  is an associate system to  $Q$ , then the system  $\{U T_{t,x} | x \in Q\}$  is the *maximal* associate system to  $Q$ .

B. Let  $R_1$  and  $R_2$  be two reduced sets of a reducible semigroup  $(S, \cdot)$  and  $a_1 \in R_1$ ,  $a_2 \in R_2$  a corresponding pair, i. e., according to 1. B,  $(\exists c_1, c_2 \in S) a_1 = c_1 a_2$ ,  $a_2 = c_2 a_1$ . Then we have (iii)  $c_1 \cdot Z_{2,a_2} \subseteq Z_{1,a_1}$ ,  $c_2 \cdot Z_{1,a_1} \subseteq Z_{2,a_2}$ , where  $\{Z_{i,a_i} | a_i \in R_i\}$  is the maximal associate system to  $R_i$ . If there is a left identity  $e$  in the semigroup, then (iv)  $c_1 \cdot Z_{1,a_2} = Z_{1,a_1}$ ,  $c_2 \cdot Z_{1,a_1} = Z_{2,a_2}$ .

C. If  $\varphi$  is a right translation of the semigroup  $(S, \cdot)$ , i. e. if (v)  $(\forall x, y \in S) (xy)\varphi = x \cdot y\varphi$ , then for every subset  $Q \subseteq S$ , we have (vi)  $(\forall x \in Q) x\varphi \in Z_x$ .

Let  $R$  be a subset of the set  $S$  such that (vii)  $S = SR = \bigcup_{x \in R} S \cdot x$ , and (viii)  $(\forall x, y \in R) x \neq y \rightarrow (\forall u, v \in S) ux \neq vy$ . If  $\psi$  is a mapping of  $R$  into  $S$  such that (ix)  $(\forall a \in R) a\psi \in Z_a$ , then the mapping  $\varphi$  which is defined by (x)  $(\forall a \in R, x \in S) a \circ x \rightarrow x\varphi = x \cdot a\psi$  is a right translation of the semigroup. Conversely, if  $\varphi$  is a right translation, then the mapping  $\psi$  induced by  $\varphi$  on the set  $R$  satisfies the relations (ix).

**4. A Example.** Let  $[S] = \bigcup_{k=1}^{\infty} S_k$ , where  $S_k = S$  be a set, and

- (i)  $x \in S_k \leftrightarrow (\exists r < k, y \in S_r, z \in S_{k-r}) x = [y, z]$ , where  $k > 1$ .

On the set  $[S]$  we define a binary operation „ $\circ$ “ as follows:

- (ii)  $(\forall a \in S) (\forall x, y \in [S]) a \circ x = x$ ,  $[x, y] \circ z = [x \circ x, y \circ z]$ .

We say that  $p \in [S]$  is a prime if

- (iii)  $(\forall x, y \in [S]) p = x \circ y \leftrightarrow x \in S, y = p$ ;

here we suppose that  $S$  contains more than one element; if  $S$  contains only one element  $a$ , we would say that  $p$  is a prime if  $p = x \circ y \leftrightarrow x = a$  or  $y = a$ .

A. We have:

- (iv)  $([S], \circ)$  is a semigroup;

- (v)  $(\forall x, y \in [S]) x \circ y = x \leftrightarrow y \in S, x \in [S] \circ y$ ;  $x \circ y = y \leftrightarrow x \in S$ ;

- (vi)  $(\forall x, y \in [S]) \{[(\forall u \in [S]) x \circ u = y \circ u] \rightarrow [(\forall v \in [S]) x \circ v = y \circ v]\}$ ;

in this case we say that  $x$  and  $y$  are similar and we write  $x \sim y$ ;

- (vii)  $(\forall x \in [S]) (\exists p_1, p_2, \dots, p_m \in P) x = p_1 \circ p_2 \circ \dots \circ p_m$ ,

where  $P$  is the set of all primes of the semigroup  $([S], \circ)$ ;

- (viii)  $(\forall p_i, q_j \in P \setminus S) p_i \circ p_2 \circ \dots \circ p_m = q_1 \circ q_2 \circ \dots \circ q_n \rightarrow m = n, p_m = q_n, p_i \sim q_i$ .

B. From the last five relations it follows:

$([S], \circ)$  is a reducible semigroup. If  $S$  contains more than one element, then  $P$  is the unique reduced set and  $(\forall p \in P) Z_p = [S] \circ p$ . The semigroup  $([S], \circ)$  is neutrally reducible if and only if  $S$  contains only one element.

\* i. e. „ $\circ$ “ is a binary associative operation on the set  $S$ .